

ООУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани  
согласно законските одредби организира

**ПРОШИРЕНА ПРОГРАМА**  
за учебната 2020/2021 година  
**(измени согласно новонастанатата состојба и планот за реализација на наставата со физичко присуство)**

**Прифаќање и заштита на учениците од прво до трето одделение**

За учениците од I – III одделение во училиштето во Кривогаштани - попладневна смена:

12.40 до 13.10 часот

– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот и протоколите) во училница;

- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат;

- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на часовите.

13.10 до 16.45 часот

– Реализација на распоредот на часовите

16.45 до 17.15 часот

– Воннаставни активности,

- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење;

- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување.

За подрачното училиште во Крушеани I и III одделение:

8.00 до 8.20 часот

– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот и протоколите) во училница;

- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат;

- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на часовите.

8.20 до 11.55 часот

– Реализација на распоредот на часовите

12.55 до 13.20 часот

– Воннаставни активности,

- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење;

- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување.

За подрачното училиште во Крушеани II одделение:

11.40 до 12.00 часот

– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот и протоколите) во училница;

- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат;

- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на часовите.

12.00 до 15.00 часот

– Реализација на распоредот на часовите

15.00 до 15.30 часот

– Воннаставни активности,

- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење;

- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување.

За подрачното училиште во Врбјани I и II одделение:

7.10 до 7.30 часот

- Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот и протоколите) во училница;
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат;
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на часовите.

7.30 до 10.30 часот

- Реализација на распоредот на часовите

10.30 до 10.50 часот

- Воннаставни активности,
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење;
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување.

За подрачното училиште во Врбјани III одделение:

11.00 до 11.15 часот

- Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот и протоколите) во училница;
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат;
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на часовите.

11.15 до 14.50 часот

- Реализација на распоредот на часовите

14.50 до 15.20 часот

- Воннаставни активности,
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење;
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување.

За подрачното училиште во Славеј III одделение:

7.10 до 7.30 часот

- Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот и протоколите) во училница;
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат;
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на часовите.

7.30 до 11.05 часот

- Реализација на распоредот на часовите

11.05 до 11.30 часот

- Воннаставни активности,
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење;
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување.

За подрачното училиште во Славеј I и II одделение:

7.35 до 7.50 часот

- Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот и протоколите) во училница;
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат;
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на часовите.

7.50 до 11.25 часот

- Реализација на распоредот на часовите

11.25 до 11.50 часот

- Воннаставни активности,

- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење;
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување.

За подрачното училиште во Годивје III одделение и за подрачното училиште во Подвис II и III одделение:

7.10 до 7.30 часот

- Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот и протоколите) во училница;
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат;
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на часовите.

7.30 до 11.05 часот

- Реализација на распоредот на часовите

11.05 до 11.30 часот

- Воннаставни активности,
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење;
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување.

**Проширената програма на учениците од прво до деветто одделение опфаќа и:**

- дополнителна и додатна настава (вклучени во неделниот распоред на паралелките)
- воннаставни активности и вонучилишни активности: секции и/или клубови (вклучени во неделниот распоред на паралелките), екскурзии, натпревари, други активности кои училиштето ги реализира надвор од наставната програма, како и активности на ученичката организација.

Согласно новонастанатата состојба и работа под услови со засилени мерки и план за работа со физичко присуство од скратен престој на учениците во училиште, дел од овие активности, согласно можностите ќе се одвиваат во училиште, а останатите ќе се планираат и реализираат и на далечина, т.е. преку средствата за комуникација и националната платформа.

Кривогаштани, септември, 2020 година

В.д. Директор:

---

Даниела Мицеска